



Врз основа на Програмата за Локален економски развој за 2017 година – Подпрограма за здруженија на граѓани, Општина Пробиштип објавува

Јавен Повик за доделување на финансиски средства од Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година за здруженија на граѓани врз основа на предлог проекти

Финансиските средства предвидени во Програмата за Локален економски развој за 2017 година во Подпрограма за здруженија на граѓани за реализација на проекти од страна на граѓанските здруженија од буџетот на општина Пробиштип ќе бидат распределени според следните критериуми и приоритетни области дадени во овој повик.

1. Вид на проекти кои ќе бидат подржани

-Средствата од Буџетот на општина Пробиштип ќе се користат за финансирање на активностите од годишните Програми на здруженија на граѓани преку грантови за проекти кои треба да се поднесат со објавата на овој Јавен Повик

- Ќе се додели грант за поднесен проект од здруженија на граѓани кои работат во следните области:

Образование, култура, туризам, земјоделие, заштита на животната средина, социјална и здравствена заштита, развој на техничка култура, здруженија на ракотворци, здруженија на планинари, како и проекти на организации на жени, здруженија на пензионери и лица со посебни потреби

2. Вкупната вредност од Договорот за грант ќе се исплати во рок од 7 работни дена пред започнувањето на активностите на проектот

3. Основни организациски критериуми

Да се регистрирани според Законот на здруженија и фондации со седиште во Пробиштип;

Да ги реализираат своите активности во рамки на општина Пробиштип

4. Проценка на квалитетот на проектите

Проценката на квалитетот на проектите на здруженијата на граѓани кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на следното:

Организациска структура, техничка опременост и човечки ресурси	Бодување (максимум 60 бода)		
Начин на бодување	Да -10	Делумно -5	Не-1

1. Здружението на граѓани има минимум 3 лица ангажирани за проектот (вработени, волонтери)	
2. Стручни лица за спроведување на проектот	
3. Дали имаат искуство во спроведување на проекти	
Квалитет на проектот	
1. Колку општата цел во проектот е јасно поставена и ќе придонесе кон унапредување на областа за која се аплицира	
2. Активностите се реално остварливи	
3. Предлог финансискиот план е реален (описот на трошоци во предлог буџетот соодветствува на пазарните цени)	

Разгледувањето на проектните апликации и придружните документи ќе го врши Комисија од општинската администрација.

Проектите кои ќе добијат минимум 30 бода ќе бидат финансирани.

Од Буџетот на општината ќе се финансираат 2 проекти.

#### 5. Потреби документи

Здруженијата на граѓани потребно е да ги достават следните документи

- Пополнет Образец за предлог проект на компјутер
- Извештај за добиена финансиски средства од буџетот на општината за претходната година
- Фотокопија од Статут на здружението на граѓани
- Фотокопија од Решение за регистрација на здружението на граѓани
- CV за стручните лица кои ќе го реализираат проектот
- Меморандум за соработка доколку учествуваат две или повеќе здруженија на граѓани
- Едно здружение на граѓани може да подне само еден предлог проект

#### 6. Рок и начин на доставување на проектите

Рокот за поднесување на проектите е 30 дена од објавување на огласот

Проектите се поднесуваат во Одделението за локален економски развој и заштита на животната средина при општина Пробиштип во затворен плик.

Во горниот лев агол се пополнува името и адресата на општина Пробиштип (Ул. „Јаким Стојковски“, бр.1 2210 Пробиштип), а во долниот десен агол името и адресата на здружението на граѓани.